



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Понеделник 22.06.2020 год.

Уредува:  
Душко Миовски

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

Број 04 - Година 2020

Општина Пехчево  
тел. (033) 441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ за објавување на актите од Советот на општина Пехчево**

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год;
2. Одлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година;
3. Заклучок по доставено барање од ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија;
4. Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година;
5. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово;
6. Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје;
7. Одлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево; Одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево;

Бр. 09-712/1  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/2  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**За усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год.**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год.

#### **Член 2**

Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год. бр. 01-313/1 од 11.05.2020 година, е составен дел од оваа Одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Бр.08-704/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  
ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ  
" КОМУНАЛЕЦ "

Бр. 01-313/1  
11.05. 2020 год.  
ПЕХЧЕВО

**Тримесечен извештај за финансиското работење на  
ЈКП "Комуналец" -Пехчево**

**ОД 01-01-2020 ДО 31-03-2020 ГОДИНА**

ЈКП "Комуналец" Пехчево ул Јулија Веселинска бр.40  
email: jkrkomunalecpehcevo@yahoo.com

## ВОВЕД

Целта на финансиските извештаи е да се обезбедат информации во врска со финансиската состојба, успешноста на работењето и промените во финансиската состојба за претпријатието за три месеци. Од финансискиот извештај не може да се види целосната финансиска состојба на претпријатието, затоа што извештајот кој што се прави е за одреден период. Целта на овие извештаи е да се информира претпријатието за првите три месеци од 2020 година. Секој извештај содржи показатели од тековната година, споредени со претходната година.

Извештаите се изготвени во согласност со законот за трговски друштва, МСС, МСФИ и сметководствените политики на претпријатието. Финансиските извештаи треба објективно да ја презентираат финансиската состојба и финансиското работење.

За таа цел се изготвени прегледи за сите поважни економски показатели со соодветни индикатори кои ќе овозможат по реална слика за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" Пехчево.

### 1.1. Биланс на успех

Биланс на успех			
Р.број		2020	2019
1	Приходи од работење	3.719.419	4.147.566
2	Приходи од продажба	3.719.419	4.147.566
3	Останати приходи		
6	Расходи од работењето	3.268.698	3.578.062
7	Трошоци за сировини и материјали	3.266.236	3.543.475
8	Набавна вредност на продадени стоки	2.462	34.587
9	Набавна вредност на продадени материјали		
10	Услуги со карактер на материјални трошоци		
11	Останати трошоци на работењето		
12	Трошоци за вработени	2.323.397	2.660.978
12.а	Плати и надоместоци на плати	1.536.179	1.778.018
12.б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци	109.309	123.969
12.в	Придонеси од задолжително социјално осигурување	677.909	758.991
12.г	Останати трошоци од вработените		
13	Останати расходи од работењето		
	Амортизација на материјални средства	389.840	336.620
	Финансиски приходи	3.719.419	4.147.566
	Финансиски расходи	3.268.698	3.578.062
14	Добивка од редовно работење пред оданочување	450.721	569.504
15	Загуба од редовно работење пред оданочување		
16	Данок на добивка	45.072	56.950
17	Нето загуба за деловната година		
18	Просечен број на вработени	31	28

Во Билансот на успех се прикажани промените кои настанале во претпријатието во одреден временски период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година, како резултат на деловната активност на истата во тој период. Овој финансиски извештај е детален преглед за сите приходи и трошоци што ги остварило претпријатието за одреден временски период и го прикажува крајниот резултат (добивка или загуба). Доколку приходите се поголеми од трошоците, претпријатието остварило позитивен финансиски резултат, а доколку трошоците ги надминат приходите во тој случај станува збор за загуба.

Од билансот на успех за три месеци може да се види дека имаме намалување и на приходите и на расходите од работењето во однос на првото тримесечие во претходната година.

Во првите три месеци оваа година, приходите се поголеми од расходите за 450.721, односно износот на приходите е 3.719.419, додека расходите изнесуваат 3.268.698.

## 1.2 Приходи

ВИД НА ПРИХОД	2020	2019
Производство и дистрибуција на вода	1.810.880	1.908.216
Приходи од месечен фиксен надоместок	244.864	240.318
Приходи од канализација	387.402	433.037
Отпремување на отпад	723.729	721.347
Механизација	62.019	32.119
Пазар	21.017	28.774
Приходи од одржување на гробишта, користење на гробишта	212.310	244.210
Приходи од Договори за услуги со Општина Пехчево	114.094	386.112
Приходи од поправки и делови на водови и канализац. мрежа и нови приклучоци	9.566	74.523
Приходи од донации	106.000	0
Останати приходи од работењето	27.538	78.910
Вкупно приходи	3.719.419	4.147.566

Од прегледот на приходите по одделенија детално може да се види структурата на приходите во првото тримесечие од 2019 и 2020 година.

Намалувањето на приходите од производство и дистрибуција на вода се должи на фактот што е намалена и потрошувачката односно фактурираната количина на вода во 2020 во однос на 2019 година, односно во 2020 година се фактурирани вкупно за физички и правни лица 51.425м<sup>3</sup>, додека за истиот период лани се фактурирани 55.807м<sup>3</sup>.

Намалувањето на приходите од производство и дистрибуција на вода се должи и на намалената цена на водата за сточарите, бавчите и ливадите, за кои што истиот период во 2019 година се фактурираше како индустриска вода, а сега цената е изедначена со цената на физичките лица.

Намалување имаме и во приходите од поправки и нови приклучоци за вода и канализација.

Приходите од канализација се исто така намалени, што е логична последица од самото намалување на фактурираната количина вода.

Кај приходите од отпремување со отпад имаме незначително покачување во однос на ланската година, но загрижувачки е тоа што ако се споредат приходите и трошоците за ова одделение, се забележува дека трошоците се поголеми од приходите. Ова се должи на фактот што имаме зголемување на вработени за собирање на изнесување на смет преку Агенција за привремени вработувања, како и фактот што цената за месечно изнесување на отпад за физички лица е премногу

мала и неодржлива. Пример, за едно просечно семејство, собирањето и изнесувањето на сметот еднаш неделно чини само 34,00 денари, што не ги покрива ниту трошоците на возилото. Освен тоа, во с.Црник сеуште имаме проблем со наплатата на сметките за смет, каде што имаме процент на наплата од само 21%.

Приходите од услуги по Договор со Општина Пехчево се значително намалени, заради тоа што во 2019 година имавме приходи од зимско одржување околу 250.000,00, а ова година само 8.500,00 денари.

Во останати приходи се сите приходи од вишоци по попис на магацин, поврат на здравство, извршување и судење, и истите се намалени во однос на ланската година.

Сепак, треба да се земе во предвид и новонастанатата ситуација со пандемијата, која што многу влијаеше во работењето на претпријатието, а се очекува поголеми последици да се осетат во наредниот период и ќе бидат опишани во следниот финансиски извештај.

### 1.3 Трошоци

ВИД НА ТРОШОЦИ	2020	2019
За вода и канализација	990.823	1.083.204
За собирање и изнесување на отпад	840.603	697.609
Механизација	131.000	440.350
Управа и трош за комуникација	971.133	1.016.452
Обештетување за погреб	14.000	63.000
Останати трошоци (даноци, камати..)	318.677	277.447
Вкупно трошоци	3.266.236	3.578.062

Во трошоците за вода и канализација спаѓаат трошоци за: платите на вработените на филтер станицата, водоинсталатерите, електрична енергија на филтер станица, трошоци за испитување на квалитетот на водата, трошоци за набавка на хлор, алуминиум, вар, водоводни и канализациони делови, надоместоци за вода и канализација и тн. Генерално, имаме намалување на трошоците за вода и канализација во првите три месеци 2020 во однос истиот период 2019 година, во однос на потрошените резервни делови што се должи на помалиот број на санирање на дефекти, хигиенски материјали, трошоците за испитување на вода (во овој период ланската година беше фактурата за големата редовна анализа на вода),а зголемување на трошоците имаме во 2020 во однос на 2019 во делот на платите на вработените што произлегува од зголемувањето на платите на вработените на филтер станицата за работи на празници.

Трошоците за собирање и изнесување на отпад се трошоците за: платите за Раководител на одделение за собирање на отпад и сите вработени во ова одделение, нафта за камион за смет, одржувачите на паркови и зеленило и тн. Овие трошоци се значително поголеми во однос на истиот период 2019 година, бидејќи имаме зголемување на бројот на вработени во ова одделение преку АПВ, а и заради зголемување на минималната плата.

Трошоци за Управа се трошоци за платите за вработените во управата, членови на УО и Надзорен одбор, канцелариски материјали, трошоци од фиксен режим (телефон, интернет), одржување на софтвер, дневници за вработени, репрезентација, електрична енергија за управна зграда, поштенски и карго услуги, членарини, трошоци за стручно усовршување и обуки на вработени и тн. Трошоците за управата се намалени, и тоа во однос на платите заради тоа што имаме престанок на едно работно место по основ на пензија, намалени се исто

и трошоците за мобилни телефони, одржани се помал број на седници на УО и тн.

Трошоците за механизација се сочинети од плата на Ракувач на градежна машина, трошоци за поправки и одржување на механизацијата, регистраци и осигурување на возила, горива и тн. Трошоците за механизација се значително намалени заради тоа што во првото тромесечие во 2019 година беа вработени тројца работници Ракувачи на машини, а во 2020 е само еден. Исто така е намалена и потрошувачката на нафта, претходната година имавме поголеми трошоци за нафта заради зимското одржување.

Во износот на останати трошоци спаѓаат трошоците за стручни мислења, обуки на вработените, систематски прегледи, објавување на огласи, персонален данок, трошоци за здравствено осигурување на вработените (бидејќи немаме осигурување), репрезентации, агенциски и банкарски услуги, провизии, трошоци за извршување, камати, услуги од правни лица, дневници на вработените, членарини во разни организации и тн. Овие трошоци се поголеми во однос на ланската година истиот период.

#### **1 4 Процент на наплата**

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА	2020	2019
Физички и правни лица	93 %	89%

Процентот на наплата е зголемен во ова тримесечие, како од зачестени опомени, така и заради тоа што од „Нова Рефрактори“ и од Општина Пехчево имавме плаќање на побарувања од ланската година.

ЈКП „Комуналец“ Пехчево

ВД Директор  
Поповски Борис



---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/3  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 и 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**За давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година.

#### **Член 2**

Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година бр. 09 - 319/1 од 12.05.2020 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-705/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р



ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  
ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ  
" КОМУНАЛЕЦ "

Бр. 09-219/11  
12.05. 2020 год.  
ПЕХЧЕВО

Врз основа на член 75 став 4 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.24/2019), и Годишниот план за јавни набавки за 2020 година број 09-777/1 од 20.12.2019 година, усвоен од страна на Управен одбор со одлука број 02-790/7 од 24.12.2019 година се врши измена и дополнување во делот II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги со тоа што се врши зголемување на проценетата вредност во точка 5, Дреарски и заварувачки услуги со материјали за дополнителни 200.000 денари, со што вкупната вредност на оваа набавка за 2020 година да изнесува **300.000**, денари;

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2020 ГОДИНА**

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги							
Бр.	Предмет на договор за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван почеток на постапката (месец)	Забелешки
5	Дреарски и заварувачки услуги со материјали	42660000-0	Услуги	Набавка од мала вредност	200.000,00	Јули	

ЈКП „Комуналец“ - Пехчево  
В.Д. Директор  
Борис Поповски



---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на заклучок по доставено барање од**  
**ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија**

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок по доставено барање од ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија, што советот на општина Пехчево го донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/4  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**по доставено барање од ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија**

Член 1

За наредна седница на совет на општина Пехчево да се достави финансиска конструкција, колку ќе чини оградувањето на депонијата, за одобрување на финансиски средства.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.

Бр.08-706/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлука за усвојување на ребаланс на буџет на**  
**општина Пехчево за 2020 година**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/5  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016, 05/2019), Советот на општина Пехчево на седница одржана на 22.06.2020 година донесе:

**ОДЛУКА**  
**За усвојување на Ребаланс на буџетот на општина Пехчево за 2020 година**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2020 година.

**Член 2**

Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2020 е составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пехчево.

Бр.08-707/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

**РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА**  
**БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ОСНОВЕН БУЏЕТ**

потставка	опис	категирија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
725939	останати неданочни приходи	72	725	700.000	200.000	-500.000
741112	трансфери од буџетот на рм	74	741	1.350.000	2.100.000	750.000
741113	трансфери од буџетите на фондовите	74	741	2.850.000	2.600.000	-250.000
741114	пренесен вишок на приходи од претходната година	74	741	0	1.025.000	1.025.000
741115	дотации на општината од приходи од ДДВ	74	741	12.292.000	12.272.000	-20.000
	Вкупно:			<b>17.192.000</b>	<b>18.197.000</b>	<b>1.005.000</b>

**БИЛАНС НА РАСХОДИ - ОСНОВЕН БУЏЕТ**

потставка	опис	програма	подпрограма	категирија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
420120	патување во земјата - патни расходи	Д0	Д00	42	420	0	7.000	7.000
420210	патување во странство - хранарина (дневница)	Д0	Д00	42	420	0	10.000	10.000
421410	горива и масла (моторни возила)	Д0	Д00	42	421	400.000	250.000	-150.000
425990	други договорни услуги	Д0	Д00	42	425	250.000	180.000	-70.000
426210	расходи за репрезентација	Д0	Д00	42	426	400.000	200.000	-200.000
426990	други оперативни расходи	Д0	Д00	42	426	100.000	150.000	50.000
427110	привремени вработувања	Д0	Д00	42	427	2.850.000	3.280.000	430.000
464990	други трансфери	Д0	Д00	46	464	2.000.000	1.200.000	-800.000
401120	основни плати - државни службеници	Е0	Е00	40	401	4.615.000	4.115.000	-500.000
401130	основни плати - други вработени	Е0	Е00	40	401	375.000	265.000	-110.000
421110	електрична енергија	Е0	Е00	42	421	550.000	450.000	-100.000
421430	транспорт на стоки	Е0	Е00	42	421	0	10.000	10.000
424390	одржување на други градби	Е0	Е00	42	424	0	50.000	50.000
424430	поправки и одржување на машини	Е0	Е00	42	424	0	10.000	10.000
425210	провизија за платен промет	Е0	Е00	42	425	5.000	2.000	-3.000

425220	банкарска провизија	Е0	Е00	42	425	0	3.000	3.000
426410	објавување на огласи	Е0	Е00	42	426	200.000	300.000	100.000
480140	купување на информатичка и видео опрема	ЕА	ЕА0	48	480	50.000	100.000	50.000
480190	купување на друга опрема	ЕА	ЕА0	48	480	90.000	100.000	10.000
483120	купување на училишен мебел	ЕА	ЕА0	48	483	80.000	110.000	30.000
481230	реконструкција на деловни објекти	ЕА	ЕА0	48	481	424.000	900.000	476.000
425640	изработка на просторни и урбанистички планови	Ф1	Ф10	42	425	600.000	347.000	-253.000
485420	надомест за одземен имот	ФА	ФА0	48	485	50.000	700.000	650.000
421110	електрична енергија	Ј3	Ј30	42	421	1.700.000	1.450.000	-250.000
424390	одржување на други градби	Ј3	Ј30	42	424	350.000	450.000	100.000
452410	камата на кредити	Ј4	Ј40	45	452	10.000	5.000	-5.000
482110	подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	ЈД	ЈД0	48	482	1.100.000	1.400.000	300.000
482120	изградба на улици, патишта и автопати	ЈД	ЈД0	48	482	0	3.000.000	3.000.000
482130	реконструкција на улици, патишта и автопати	ЈД	ЈД0	48	482	2.300.000	855.000	-1.445.000
493210	отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	ЈД	ЈД0	49	493	900.000	700.000	-200.000
482710	подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	ЈГ	ЈГ0	48	482	500.000	200.000	-300.000
482910	подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	ЈН	ЈН0	48	482	0	305.000	305.000
452410	камата на кредити	МБ	МБ0	45	452	450.000	550.000	100.000
492310	отплата на главнина на краткорочни позајмувања од банки	МБ	МБ0	49	492	2.700.000	2.400.000	-300.000
	Вкупно :					<b>23.049.000</b>	<b>24.054.000</b>	<b>1.005.000</b>

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

потставка	опис	категија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
741114	пренесен вишок на приходи од претходната година	74	741	0	9.750.598	9.750.598
741120	блок дотации на општината по одредени намени	74	741	48.339.000	48.233.259	-105.741
	Вкупно:			<b>48.339.000</b>	<b>57.983.857</b>	<b>9.644.857</b>

БИЛАНС НА РАСХОДИ - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

потставка	опис	програма	подпрограма	категија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
404150	други надоместоци	B1	B10	40	404	0	43.000	43.000
421110	електрична енергија	B1	B10	42	421	50.000	100.000	50.000
421120	водовод и канализација	B1	B10	42	421	50.000	100.000	50.000
421220	дрва	B1	B10	42	421	190.000	262.884	72.884
421240	течни горива	B1	B10	42	421	50.000	150.000	100.000
423410	прехранбени продукти и пијалоци	B1	B10	42	423	0	157.000	157.000
427110	привремени вработувања	B1	B10	42	427	220.000	620.000	400.000
464940	трансфери при пензинирање	B1	B10	46	464	0	50.000	50.000
401130	основни плати - други вработени	K1	K10	40	401	620.000	493.000	-127.000
401310	персонален данок на доход од плата	K1	K10	40	401	50.000	43.000	-7.000
402110	основни придонеси за ПИО	K1	K10	40	402	171.000	136.000	-35.000
402210	основни придонеси за здравство	K1	K10	40	402	69.000	60.000	-9.000
402310	основни придонеси до Агенцијата за вработување	K1	K10	40	402	12.000	10.000	-2.000
420130	патување во земјата - сместување	K1	K10	42	420	0	15.000	15.000
421110	електрична енергија	K1	K10	42	421	12.000	22.000	10.000
421120	водовод и канализација	K1	K10	42	421	5.000	10.000	5.000
421220	дрва	K1	K10	42	421	0	30.000	30.000
421310	пошта	K1	K10	42	421	0	1.000	1.000
421320	телефон и телефакс	K1	K10	42	421	20.000	33.000	13.000
421430	транспорт на стоки	K1	K10	42	421	0	10.000	10.000
423110	канцелариски материјали	K1	K10	42	423	5.000	0	-5.000

423120	списанија, весници и други изданија	K1	K10	42	423	15.000	10.000	-5.000
423410	прехранбени продукти и пијалоци	K1	K10	42	423	10.000	15.000	5.000
423810	ситен инвентар	K1	K10	42	423	0	63.000	63.000
423990	други материјали	K1	K10	42	423	10.000	60.000	50.000
425970	консултантски услуги	K1	K10	42	425	18.000	30.000	12.000
425990	други договорни услуги	K1	K10	42	425	5.000	54.000	49.000
426210	расходи за репрезентација	K1	K10	42	426	0	5.000	5.000
426310	семинари и конференции	K1	K10	42	426	5.000	10.000	5.000
480110	купување на канцелариска опрема	K1	K10	48	480	0	28.000	28.000
485230	компјутерски софтвер	K1	K10	48	485	3.000	10.000	7.000
485710	книги за библиотеки и учебници	K1	K10	48	485	5.000	50.000	45.000
401130	основни плати - други вработени	K2	K20	40	401	683.400	773.400	90.000
401310	персонален данок на доход од плата	K2	K20	40	401	44.700	51.200	6.500
402110	основни придонеси за ПИО	K2	K20	40	402	179.600	209.600	30.000
402210	основни придонеси за здравство	K2	K20	40	402	72.800	83.800	11.000
402220	основен придонес за професионално заболување	K2	K20	40	402	5.000	7.000	2.000
402310	основни придонеси до Агенцијата за вработување	K2	K20	40	402	12.000	13.000	1.000
404150	други надоместоци	K2	K20	40	404	0	30.000	30.000
420120	патување во земјата - патни расходи	K2	K20	42	420	5.000	15.000	10.000
421220	дрва	K2	K20	42	421	20.000	50.000	30.000
421310	пошта	K2	K20	42	421	2.000	5.240	3.240
421320	телефон и телефакс	K2	K20	42	421	25.000	47.000	22.000
421440	транспорт на луѓе	K2	K20	42	421	20.000	70.000	50.000
423110	канцелариски материјали	K2	K20	42	423	9.481	24.481	15.000
423310	униформи	K2	K20	42	423	0	5.000	5.000
423410	прехранбени продукти и пијалоци	K2	K20	42	423	15.000	45.000	30.000
423710	средства за одржување на хигиена	K2	K20	42	423	5.000	35.000	30.000
423810	ситен инвентар	K2	K20	42	423	0	20.000	20.000
423990	други материјали	K2	K20	42	423	5.000	41.840	36.840
424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	K2	K20	42	424	0	15.000	15.000
424390	одржување на други градби	K2	K20	42	424	0	60.000	60.000

425290	други финансиски услуги	K2	K20	42	425	0	15.000	15.000
425740	дополнителни активности	K2	K20	42	425	10.000	60.000	50.000
425990	други договорни услуги	K2	K20	42	425	35.000	55.000	20.000
426310	семинари и конференции	K2	K20	42	426	0	20.000	20.000
426990	други оперативни расходи	K2	K20	42	426	23.019	63.019	40.000
480190	купување на друга опрема	K2	K20	48	480	0	60.000	60.000
481230	реконструкција на деловни објекти	K2	K20	48	481	0	65.000	65.000
425740	дополнителни активности	K3	K30	42	425	0	3.312	3.312
401130	основни плати - други вработени	H1	H10	40	401	16.000.000	18.250.000	2.250.000
402110	основни придонеси за ПИО	H1	H10	40	402	5.000.000	5.045.000	45.000
404150	други надоместоци	H1	H10	40	404	200.000	55.000	-145.000
421440	транспорт на луѓе	H1	H10	42	421	70.000	50.000	-20.000
423310	униформи	H1	H10	42	423	20.000	10.000	-10.000
423610	наставно-образовни помагала	H1	H10	42	423	80.000	30.000	-50.000
424420	поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	H1	H10	42	424	40.000	20.000	-20.000
424440	поправки и одржување на друга опрема	H1	H10	42	424	40.000	20.000	-20.000
425250	осигурување на недвижности и права	H1	H10	42	425	20.000	10.000	-10.000
425490	други здравствени услуги	H1	H10	42	425	100.000	50.000	-50.000
425740	дополнителни активности	H1	H10	42	425	60.000	40.000	-20.000
425760	превозни услуги во образованието	H1	H10	42	425	690.000	490.000	-200.000
425990	други договорни услуги	H1	H10	42	425	200.000	145.000	-55.000
426210	расходи за репрезентација	H1	H10	42	426	40.000	0	-40.000
426310	семинари и конференции	H1	H10	42	426	40.000	20.000	-20.000
464990	други трансфери	H1	H10	46	464	90.000	0	-90.000
480160	купување на опрема за греење и климатизација	H1	H10	48	480	1.800.000	2.799.996	999.996
481210	подготвување на проекти на деловни објекти	H1	H10	48	481	100.000	70.000	-30.000
481230	реконструкција на деловни објекти	H1	H10	48	481	400.000	252.000	-148.000
482920	изградба на други објекти	H1	H10	48	482	1.267.000	6.788.085	5.521.085
483110	купување на канцелариски мебел	H1	H10	48	483	100.000	0	-100.000
	Вкупно :					<b>29.124.000</b>	<b>38.768.857</b>	<b>9.644.857</b>



**БИЛАНС НА ПРИХОДИ - САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ**

потставка	опис	категорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
741114	пренесен вишок на приходи од претходната година	74	741	0,00	47.033,00	47.033,00
	<b>Вкупно:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.033,00</b>	<b>47.033,00</b>

**БИЛАНС НА РАСХОДИ - САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ**

потставка	опис	програма	подпрограма	категорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
423810	ситен инвентар	K1	K10	42	423	10.000,00	23.272,00	13.272,00
421110	електрична енергија	K2	K20	42	421	0,00	10.000,00	10.000,00
423990	други материјали	K2	K20	42	423	0,00	10.000,00	10.000,00
425740	дополнителни активности	K2	K20	42	425	0,00	6.121,00	6.121,00
424440	поправки и одржување на друга опрема	H1	H10	42	424	0,00	7.640,00	7.640,00
	<b>Вкупно :</b>					<b>10.000,00</b>	<b>57.033,00</b>	<b>47.033,00</b>

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ДОНАТОРСКА СМЕТКА (фестивал на дувачки оркестри)**

потставка	опис	категорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
744111	донации од приватни компании	74	744	1.630.000,00	107.000,00	-1.523.000,00
	<b>Вкупно :</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>-1.523.000,00</b>

**БИЛАНС НА РАСХОДИ - ДОНАТОРСКА СМЕТКА (фестивал на дувачки оркестри)**

потставка	опис	програма	подпрограма	категорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
420130	патување во земјата - сместување	Д0	Д00	42	420	60.000,00	17.000,00	-43.000,00
423410	прехранбени продукти и пијалоци	Д0	Д00	42	423	50.000,00	0,00	-50.000,00
424220	услуги за обезбедување на објекти	Д0	Д00	42	424	55.000,00	0,00	-55.000,00
424440	поправка и одржување на друга опрема	Д0	Д00	42	424	150.000,00	0,00	-150.000,00

425190	изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	Д0	Д00	42	425	60.000,00	0,00	-60.000,00
425920	услуги за копирање, печатење и издавање	Д0	Д00	42	425	55.000,00	0,00	-55.000,00
425990	други договорни услуги	Д0	Д00	42	425	850.000,00	0,00	-850.000,00
426210	расходи за репрезентација	Д0	Д00	42	426	250.000,00	90.000,00	-160.000,00
426990	други оперативни расходи	Д0	Д00	42	426	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Вкупно :					<b>1.630.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.523.000,00</b>

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ - КРЕДИТНА СМЕТКА**  
(доградба на трпезарија на детската градинка и изградба на 2 улици во Робово и Умлена)

потставка	опис	категиорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
754111	други домашни задолжувања	75	754	6.100.000	6.650.000	550.000
	Вкупно :			<b>6.100.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>550.000</b>

**БИЛАНС НА РАСХОДИ - КРЕДИТНА СМЕТКА**  
(доградба на трпезарија на детската градинка и изградба на 2 улици во Робово и Умлена)

потставка	опис	програма	подпрограма	категиорија	ставка	стар буџет	нов буџет	разлика
481230	реконструкција на деловни објекти	ЕА	ЕА0	48	481	1.600.000	1.700.000	100.000
482130	реконструкција на улици, патишта и автопати	ЈД	ЈД0	48	482	4.500.000	4.950.000	450.000
	Вкупно :					<b>6.100.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>550.000</b>

## ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ на Измените и дополнувањата на БУЏЕТОТ на општина ПЕХЧЕВО за 2020 година

Со предложените измени и дополнувања на Буџетот на општина Пехчево за 2020 година се зголемува Буџетот за износот на преостанатото салдо и поодделните сметки на Буџетот од 2019 година.

Зголемувањето на вкупниот Буџет изнесува 9.723.890 денари, односно по сметки поединечно:

- сметката на основниот буџет на општината (630) се зголемува за дополнителни 1.005.000 денари - салдо од претходна година во износ од 1.025.000 денари и корекција на дотацијата од ДДВ за 2020 година, која се намалува за 20.000 денар од износ 12.292.000 денари на износ од 12.272.000 денари;

- сметката на буџетот на наменски дотации (930) се зголемува за дополнителни 9.644.857 денари -салдо од претходна година(9.750.598 денари) и корекција според донесениот ребаланс на Буџетот на Република Северна Македонија (намалување на блок дотациите на единките корисници за 105.741 денар) ;

- сметката на самофинансирачки активности (787) се зголемува за дополнителни 47.033 денари -салдо од претходна година; и

- сметката на кредити (786) се зголемува за дополнителни 550.000 денари, средствва кои се сопствено учество на општината во реализацијата на проектот - Доградба на трпезарија на детска градинка "7ми Септември", Пехчево и Изградба на улица бр.1 и улица бр.2 во село Умлена и село Робово.

Единствено намалување имаме кај сметката на донации на општината (785) која се намалува за 1.523.000 денари – средства предвидени за одржување на фестивалот на дувачки оркестри 2020 година, кој е откажан од здравствени и безбедносни причини, поради новонастанатата ситуација со пандемијата на заразната болест КОВИД-19. Остатокот од средства (107.000 денари), кој останувал за реализација се однесува на неисплатени обврски за одржување на фестивалот од претходната година (2019 г.).

На **приходната страна**, измените во колоната **основен буџет** се однесуваат на: потставка 725939 – Останати неданочни приходи, потставка 741112 – Трансфери од буџетот на рм, потставка 741113 – Трансфери од буџетите на фондовите, потставка 741114 – Пренесен вишок на приходи од претходната година, како и потставка 741115 – Дотации на општината од приходи од ДДВ . Во колоната **донации** измените се однесуваат на потставка 744111 – Донации од приватни компании. Во колоната **блок дотации**, измената се однесува на потставка 741114 – Пренесен вишок на приходи од претходната година и на потставка 741120 – Блок дотации на општината по одредени намени. Во колоната **самофинансирачки активности** измената се однесува на потставка 741114 – Пренесен вишок на приходи од

претходната година. Во колоната **кредити**, измената се однесува на потставка 754111 – Други домашни задолжувања.

На **расходната страна**, измените и дополнувањата на буџетот (ребаланс), се однесуваат на измените и дополнувањата на потребите доставени од одделенијата на општината, како и измените и дополнувањата врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници.

Измените во делот на **колоната основен буџет**, се изготвени во рамките на следните надлежности и програми и тоа во:

- **Надлежност D – Градоначалник**, Програма D0 – Градоначалник, вкупните планирани расходи се менуваат од 7.755.000 денари на износ од 7.032.000 денари;

- **Надлежност E – Општинска администрација**, Програма E0 – Општинска администрација, вкупните планирани расходи се менуваат од 11.393.000 денари на износ од 10.853.000 денари, додека во Програма EA – Капитални расходи на општината, вкупните планирани расходи се менуваат од 994.000 денари на износ од 1.560.000 денари;

- **Надлежност F – Урбанистичко планирање и уредување на просторот**, Програма F1 – Урбанистичко планирање, вкупните планирани расходи се менуваат од 600.000 денари на износ од 347.000 денари, како и Програма FA – Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат од 50.000 денари на износ од 700.000 денари;

- **Надлежност J – Комунални дејности**, Програма J3 – Јавно осветлување, вкупните планирани расходи се менуваат од 2.050.000 денари на износ од 1.900.000 денари, Програма J4 – Јавна чистота, вкупните планирани расходи се менуваат од 10.000 денари на износ од 5.000 денари, Програма JD – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици се менуваат од 4.360.000 денари на износ од 6.015.000 денари, Програма JG – Изградба на системи за водоснабдување се менуваат од 500.000 денари на износ од 200.000 денари, како и Програма JN – Капитални расходи за урбана опрема, вкупните планирани расходи се менуваат од 760.000 денари на износ од 1.065.000 денари.

- **Надлежност M – Програми за развој**, Програма MB – Прекугранична соработка, вкупните планирани расходи се менуваат од 3.150.000 денари на износ од 2.950.000 денари.

Во колоната **блок дотации**, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на:

- **Надлежност K – Култура**, Програмата K1 – Библиотекарство, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.040.000 денари на износ од 1.203.000 денари, Програмата K2 – Музичка и сценско – уметничка дејност, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.240.000 денари на износ од 2.007.580 денари и Програмата K3 – Музејска и кинотечна дејност, вкупните планирани расходи се менуваат од 10.000 денари на износ од 13.312 денари ;

- **Надлежност N – Образование**, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 34.377.000 денари на износ од 42.165.081 денари;

- **Надлежност V – Детски градинки**, Програмата V1 – Детски градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 11.672.000 денари на износ од 12.594.884 денари.

Во **колоната самофинансирачки активности**, измената на Буџетот на Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на:

- **Надлежност K – Култура**, Програмата K1 – Библиотекарство, вкупните планирани расходи се менуваат од 50.000 денари на износ од 63.272 денари и Програмата K2 – Музичка и сценско – уметничка дејност, вкупните планирани расходи се менуваат од 90.000 денари на износ од 116.121 денар;

- **Надлежност N – Образование**, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 230.000 денари на износ од 237.640 денари.

Во **колоната донации**, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на:

- **Надлежност D – Градоначалник**, Програма D0 – Градоначалник, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.630.000 денари на износ од 107.000 денари.

Во **колоната кредити**, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на:

- **Надлежност E – Општинска администрација**, Програма EA – Капитални расходи на општината, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.600.000 денари на износ од 1.700.000 денари;

- **Надлежност J – Комунални дејности**, Програма JD – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, вкупните планирани расходи се менуваат од 4.500.000 денари на износ од 4.950.000 денари.

Со горенаведените измени, **консолидираниот Буџет на Општина Пехчево за 2020 година**, кој ги вклучува **основниот буџет, самофинансирачките активности, донациите, кредитите и блок дотациите**, во вкупен износ се менува од износ од 113.176.000 денари на износ од 122.899.890 денари.

17.06.2020 година  
Пехчево

Општина Пехчево  
Градоначалник  
Драган Тренчовски с.р.

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трpezарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трpezарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/6  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на

општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 22.06.2020 година донесе:

## **О Д Л У К А**

**за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Дограѓба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово**

### **Член 1**

Општина Пехчево во рамки на Договорот за под-заем Бр. 09 помеѓу Министерството за финансии и општина Пехчево (Бр. 03 – 841/1 од 21.06.2019 год.) со средства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги – МСИП 2 од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, имплементира проекти кои се однесуваат на Дограѓба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево.

Заради целосно искористување на доделените финансиски средства (5.899.706,00 МКД) односно на Барање на населението и жителите на Ул. Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево здружува дополнителни финансиски средства за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово во должина од L = 59,60 м и изградба на улицата во цела должина.

### **Член 2**

Финансиското учество на општина Пехчево во доградбата на Ул. Бр. 2 во с.Робово изнесува 304.529,36 МКД согласно на предвидените градежни активности од техничката документација за изведбата на дел од селска Ул. Бр. 2 во с.Робово.

Средствата за финансиско учество на општината ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево за 2020 година.

### **Член 3**

Одлуката влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-708/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/7  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30 став 5 од Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05/2019), Советот на Општина Пехчево, на 30-та седница одржана на ден 22.06.2020 год, донесува:



**О Д Л У К А**  
**за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево,**  
**во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот**  
**за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје**

**Член 1**

Се дава Согласност за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на планскиот опфат за А1 викенд куќа, по барање на Живка Мелоска од Пехчево, со следната катастарска парцела;

**- за КП. 2247 и КП.2248, КО Пехчево, вон-град.**

**Член 2**

Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача на барателот Живка Меловска од Скопје, и го задолжи да за дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документација), со намена А1, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот.

**Член 3**

Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-709/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/8  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и член 21 од Законот за просторно планирање (Сл. весник на РМ бр. 144/12, 70/13, 42/14, 199/14, 45/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 22.06.2020 година донесе

**ОДЛУКА**

**за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на**

## ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево

### Член 1

Согласно законските одредби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево.

### Член 2

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 144/12, 70/13, 42/14, 199/14, 45/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), за отпочнување постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево. Изработката на ЛУПД ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.

### Член 3

Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево..

Бр.08-710/1  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### за објавување на одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година.

Бр. 09-712/9  
22.06.2020 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Драган Тренчовски с.р

---

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 45/15, 193/15, 31/16 ,163/16 и 90/17 ,64/18 и 168/18),член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на планови (Сл. Весник на РСМ бр.78/06, 37/14 и 142/15), Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 37/14,125/14 и 148/14 и 142/15) член 22 став 1 точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02), и член 30 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Пехчево (Сл. гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на ден 22.06.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отпочнување постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од**  
**КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево**

**Член 1**

СЕ ОТПОЧНУВА - постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево со ГРАНИЦИ И ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ:

Планската програма се однесува за изработка на локална урбанистичка планска документација за дел од КП 3923/1, КП 3923/2, КП 3923/3, КП 3923/4, КП 3923/5, КП 3923/6, КП 3923/6, КП 3923/7, КП 3923/8, КП 3923/9, КП 3923/10, КП 3923/11, КП 3923/12, КП 3923/13, КП 3923/14, КП 3923/15, КП 3923/16, КП 3923/17, КП 3923/18, (во локалитет за кој што не постои важечка урбанистичко-планска документација), КО Робово, во општина Пехчево.

**Член 2**

Изработката на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, од член 1 на оваа Одлука да биде изработен согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

**Член 3**

Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на оваа Одлука, го задолжи оделението за урбанизам и комунални работи да изготви проектна задача и да отпочне со постапката за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево.

**Член 4**

Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-710/2  
22.06.2020 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Николчо Јовчев с.р

---

---

## СОДРЖИНА:

1. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год \_\_\_\_\_ 2;
2. Одлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2020 година \_\_\_\_\_ 8;
3. Заклучок по доставено барање од ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија \_ 10;
4. Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година \_\_\_\_\_ 11;
5. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово \_\_\_\_\_ 22;
6. Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје \_\_\_\_\_ 24;
7. Одлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево \_\_\_\_\_ 26;
8. Одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево \_\_\_\_\_ 27;

